



Датум _____

Барање за кредит - Земјоделие

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

<input type="checkbox"/> БАРАТЕЛ ФЛ	<input type="checkbox"/> БАРАТЕЛ ПЛ
Име и презиме _____ ЕМБГ _____ Адреса од л.к. _____ *Адреса (различна од л.к.) _____ Тел.: _____ *Националност _____ Пол: М / Ж <input type="checkbox"/> *Вработен/а во _____ Живеам во : <input type="checkbox"/> сопствен стан/куќа <input type="checkbox"/> под кирија <input type="checkbox"/> во заедница со родители Времетраење на вршење на дејноста: _____ години	Назив на фирмата _____ ЕМБС _____ Име на управителот _____ ЕМБГ _____ Седиште _____ Датум на основање _____ година Жиро-сметка _____ Банка _____ Тел./Факс _____ e-mail _____ Број на вработени _____

Дејност _____, годишен приход од дејноста _____ ЕУР.
 Друг приход во семејството (кирија, пензија, плата, детски додаток или друго _____) _____ ЕУР.

Јас и моето потесно семејство располагаме со:

Сопствен имот (стан, куќа и сл.) _____

Сопствена механизација _____

Сопствена земја (во декари или хектари) _____

Земја под закуп (во декари или хектари) _____

Дали некогаш сте користеле каков било вид на кредит од „МОЖНОСТИ“?

НЕ, никогаш ДА, користам во моментов, рок _____ износ _____ ДА, целосно го отплатив

Дали во моментов користите каков било кредитен продукт (кредит, кредитна картичка...) и каде?

Банка/Штедилница				
Продукт				
Износ на кредит				
Моментално салдо				
Ануитет				
Денови на доцнење во моментов				

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

Пердув; Детелинка; Сончоглед; Домаќински;
 Домаќински 2; ЗКДФ _____ сег.; Агромеханизација К.Н.Д.; Хабитат

Намена на кредитот _____; Ангажирани лица во вршење на дејноста _____;

Висина на бараниот кредит: _____; Потребен период на плаќање: _____ месеци; Потребен грејс период _____ мес.

ИЗЈАВА

Ние долупотпишаните, изречно сме согласни штедилницата да може да ги користи нашите лични податоци и фотографии и да ги обработува во согласност со законските прописи во постапката за одобрување на предметниот кредит и за проверка на нашата кредитоспособност во Кредитен регистар. Воедно, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека според нашето знаење се точни и комплетни сите информации претставени во ова барање и ќе ја информираме штедилницата за какви било промени во овие информации кои можат да настанат. Исто така, изјавуваме дека бевме целосно информирани за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во штедилницата, како и за нашите обврски како кредитокорисник и жиранти. Исто така, изјавуваме дека сме согласни штедилницата да направи и задржи по една копија од нашите лични карти кои би се користеле единствено за потребите на овој кредитен однос, вклучително и во евентуална судска постапка која би произлегла од овој однос.

Потпис:

Барател на кредит _____

Место _____ Датум: ____/____/20____

Гаранти _____

СОГЛАСНОСТ
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ОД
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ (МКБ)

Пополнува физичко лице										
Име и презиме										
Адреса										
ЕМБГ										

Со цел за: _____

Давам согласност на

Штедилница „Можности“ ДОО Скопје

да добие извештај за фактичката состојба на моите обврски, исклучиво за горенаведената цел и за времетраењето на истата.

Видови извештаи: Минимален извештај, Извештај за пристигнати ненаплатени обврски, Основен извештај, Детален извештај за обврска, Збирен извештај, Мониторинг извештај
Запознат/а сум дека:

1. МКБ може да подготви и достави извештај на Корисник на податоци само со моја претходна писмена согласност.

2. Имам право на увид во податоците кои се водат во МКБ, како и да ја оспорам точноста и целосноста на кој било податок содржан во извештајот.

3. МКБ не сноси одговорност заради податоците содржани во извештајот или за каква било неповолна активност преземена од Корисникот на податоците спрема мене, заснована целосно или делумно на извештајот, освен во случај на доставување на лажни информации со цел да ми наштети мене или на давателот на податоци или на корисникот на податоци..

4. МКБ ги брише моите податоци по изминување на 5 години од исплата на обврската или затворање на сметката.

5. Имам право со писмена изјава да ја повлечам оваа согласност.

(Место и датум)

(Давател на согласност)

*Согласноста се дава во согласност со Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ“ бр.81/08 и 24/11) и Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РМ“ бр. 07/05, 103/08 и 124/10).

**ИЗЈАВА ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ ПРОМЕНА НА ДЕВИЗЕН КУРС КАЈ КРЕДИТИТЕ
СО ДЕВИЗНА КЛАУЗУЛА**

Јас долупотпишаниот, изјавувам дека сум целосно информиран за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во Штедилницата, како и за моите обврски како кредитокорисник. Исто така, изјавувам дека сум известен за промените што можат да настанат за времетраењето на овој кредит за којшто е поднесено ова барање, т.е. доколку настане промена на средниот курс на НБРМ на валутата по којашто е одобрен кредитот, месечната рата на кредитот за којшто го поднесувам ова барање за кредит ќе се пресметува по актуелниот среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Потпис:
Барател на кредит _____ Место _____ Дата: ____/____/20____

Потребна документација:

- Лична карта/Патна исправа
- Пополнето барање за кредит
- Изјава за поврзани субјекти
- Заверена административна забрана за жирант _____
- Документ за земја _____
- Имотен/Поседовен лист
- Пасоши за стоката/Потврда од ветеринарна станица
- РБО
- Документ од Управа за ветеринарство при МЗШВ
- Извештај од трансакциска сметка за последните 12 месеци
- Потврда за пријавени производни капацитети
- Доказ за сопственост _____
- Потврда за евидентиран земјоделец
- Тековна состојба
- Завршна пресметка
- Заклучен лист за _____
- Аналитика на конта за тековната година(1000, 16, 26, 28, 74,120 и 220)
- ЗП образец
- Потписен картон од банка/Последен извод од банка
- Одлука од основачи за ПЛ
- Про-фактура за Агромеханизација

По потреба:

- Амортизационен план од друго задолжување
- Состојба за долг кон друга банка/штедилница
- Состојба за долг кон извршител/нотар
- Имотен лист за објектот што се става под хипотека
- Фотокопија од л.к./патна исправа од сопственикот на објектот кој се става под хипотека
- Аналитика на конта за последните 2 години (121 и 221)

Дополнителна потребна документација:

*Означи ги потребните документи